

Службен весник

на Република Македонија

Број 91

13 јуни 2014, петок

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2628. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија	3	2633. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за одбрана	4
2629. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Гевгелија	3	2634. Одлука за определување на бројот на кандидатите кои се запишуваат на воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна 2014/2015 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија	5
2630. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје	3	2635. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „PLATINUM WOLF- 14“ во Република Србија.....	5
2631. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минералната суровина – глина на локалитетот „Подуево“ општина Пехчево	4	2636. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „Balkan Countries Combined Joint Special Operations Forces Exercise EAGLE- 14“, во Република Турција.....	5
2632. Одлука за давање согласност на Правилникот за методите за земање на примероци и за вршење на анализи, вклучувајќи ги и методите на потврда или референтните методи кои се користат во случај на оспорување (суперанализа) на млекото	4		

	Стр.		Стр.
2637. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија	6	2648. Одлука за определување име на експресен пат Градско - Прилеп (преку Росоман и Дреново).....	10
2638. Одлука за престанок на важење на одлуката за давање на трајно користење недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија....	7	2649. Одлука за определување име на експресен пат Штип-Радовиш.....	11
2639. Одлука за запишување право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	7	2650. Одлука за определување име на автопатот – делница Миладиновци-Штип.....	11
2640. Одлука за запишување право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	8	2651. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради учество во Вежбовната активност „Предизвик 14“	11
2641. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија	8	2652. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот инспекторат за животна средина.....	12
2642. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.....	8	2653. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на лиценцата за проценка и на изјавата за примена на правилата содржани во кодексот на етика и на професионалните стандарди	17
2643. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Државниот инспекторат за транспорт	9	2654. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на вештаци	19
2644. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Државниот комунален инспекторат	9	2655. Правилник за формата и содржината на образецот на писменото барање за вештачење.....	19
2645. Одлука за поништување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Драмски театар во Скопје.....	10	2656. Правилник за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување	21
2646. Одлука за определување име на експресен пат Куманово-граница со Република Бугарија (делница Ранковце-Крива Паланка).....	10	2657. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	29
2647. Одлука за определување име на експресен пат Штип-Кочани.....	10	2658. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	32
		2659. Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на природен гас	32
		Огласен дел	1-48

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**2628.**

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат за урбанистички план за село Вевчани.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3844/1
10 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2629.

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА
– ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавна здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Производител	Количина
1.	Реверзна осмоза	Гамбро	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница - Гевгелија.

Член 3

Директорот на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“ – Скопје склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница - Гевгелија, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3858/1
10 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2630.

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
- СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавна здравствена установа Клиничка болница - Штип му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Производител	Количина
1.	Машина за дишење - педијатриска (неонатални и инфантилни)	Дрегер	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје.

Член 3

Директорот на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Штип склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3861/1
10 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2631.

Врз основа на член 52 став 5 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА–ГЛИНА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПОДУЕВО“ ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минералната сировина – глина на локалитетот „Подуево“ општина Пехчево бр. 24-9430/1 од 14.11.2007 година, еднострано се раскинува по барање на концесионерот заради немање средства за работа за понатамошно извршување на концесијата за експлоатација.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3909/1
10 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2632.

Врз основа на член 59 став 3 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/2010, 53/2011, 1/2012, 164/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ И ЗА ВРШЕЊЕ НА АНАЛИЗИ, ВКЛУЧУВАЈКИ ГИ И МЕТОДИТЕ НА ПОТВРДА ИЛИ РЕФЕРЕНТНИТЕ МЕТОДИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО СЛУЧАЈ НА ОСПОРУВАЊЕ (СУПЕРАНАЛИЗА) НА МЛЕКОТО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за методите за земање на примероци и за вршење на анализи, вклучувајќи ги и методите на потврда или референтните методи кои се користат во случај на оспорување (суперанализа) на млекото, број 02-2727/8 од 9 јуни 2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3917/1
10 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2633.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за внатрешни работи му престанува користењето на движните ствари и тоа:

- Телефон обичен.....1 парче
- Телефон Панасоник КХ Т 2342.....1 парче
- Телефон Панасоник КХ Т 2315.....1 парче
- Телефон Панасоник КХ Т 5МХ.....1 парче
- Моторола ГП 34 УХФ.....18 парчиња
- Моторола ГП 950 УХФ.....4 парчиња
- Моторола ГП 360 УХФ 20-460.....3 парчиња
- Исправувач П-943 10А.....1 парче
- Телефон Панасоник КХ Т 3155.....1 парче
- Батерија Ни Цд 1.2В П1425-48.....4 парчиња
- Полнач за акумулатор „искра“ поли.....2 парчиња
- Радио станица ГП 340.....1 парче
- Радио станица ГП 300.....4 парчиња
- Станица телефонска линковска.....1 парче
- Станица телефонска линковска.....1 парче.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Министерството за одбрана.

Член 3

Примопредавањето на движните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3943/1
10 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2634.

Врз основа на член 23 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“, СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА, ЧИЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ФИНАНСИРА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се определува бројот на кандидати-те кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, во студиската учебна 2014/2015 година и тоа вкупно 35 студенти-питомци како редовни студенти, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија, од кои:

- 25 студенти-питомци на студиите за потребите на Армијата на Република Македонија и
- три студенти-питомци за потребите на Армијата на Црна Гора,
- еден студент-питомец за потребите на Армијата на Република Хрватска,
- еден студент-питомец за потребите на Армијата на Република Словенија,
- два студенти-питомци за потребите на Армијата на Република Босна и Херцеговина и
- три студенти-питомци за потребите на Армијата на Република Косово.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3946/1
10 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2635.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „PLATINUM WOLF-14“ ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1. За учество во вежбовната активност „PLATINUM WOLF- 14“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Србија, во периодот од 30.6.2014 година до 11.7.2014 година, се испраќаат 30 припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедуваат Соединетите Американски Држави, а трошоците за транспорт и за трупно патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3947/1
10 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2636.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „BALKAN COUNTRIES COMBINED JOINT SPECIAL OPERATIONS FORCES EXERCISE EAGLE-14“, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

1. За учество во вежбовната активност „Balkan Countries Combined Joint Special Operations Forces Exercise EAGLE- 14“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Анкара, Република Турција во периодот од 19.10.2014 година до 25.10.2014 година, се испраќаат 14 припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува Република Турција, а трошоците за транспорт и трупно патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3949/1
10 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2637.

Врз основа на член 54 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за економија му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Бр.	Марка на возило	Година на проиводство	Број на мотор	Број на пласија	Регистарска ознака	Сила на мотор	Работна зафатнина	Боја
1	Југо Темпо 1.1	1997	1531617	VX1145A00-01049285	SK-024-NU	40.5	1116	91-Темно плава
2	Застава Скала 55	1989	1271320	01005690	SK-961-NE	40	1116	01-Бела
3	Застава-850 Фико	1984	064177	00911387	VE-974-NM	23	850	01-Бела
4	Мазда	1996	V1029719	JMZDB12A20 0157605	SK-548-LN	44	1300	01-Бела
5	Опел Корса	1997	12ST19178013	WSX000093E 4232967	SK-808-JI	40	1195	78-Светло сива
6	Застава Југо 45		145210	165225	SK-231-JT	33	903	01-Бела
7	Застава Југо 55	1987	0856143	VX1145A00-00167365	SK-874-NM	40	1116	41- Зелена
8	Опел Омега	1989	C-20NE2507496	WOL00017H 1125263	SK-749-HN	85	1998	9C- Сина
9	Голф 2	1988	RP205822	WVWZZZ1G ZKW540529	SK-263-KO	55	1988	01-Бела
10	Југо Темпо 1.1	1997	1532811	VX1145A00-01049719	SK-987-HF	40	1116	75-Темно црвена
11	Застава-Југо 55	1987	1122701	VX1145A000 04162209	SK-799-KU	40	1116	44-Крем
12	Југо Темпо 1.1	1997	1536034	VX1145A000 1052530	SK-873-JH	40.5	1116	38- Темно зелена
13	Застава 750	1985	920173	00920887	SK-741-LP	18	767	71- Портокалова
14	Југо Темпо 1.1	1997	1530439	VX1145A000 1048660	SK-418-GT	40.5	1116	74- Црвена
15	Југо Темпо 1.1	1997	1530791	VX1145A00-01049552	SK-976-LD	40.5	1116	98- Сина
16	Застава 101 GT553V	1986	128A0640844373	VXKK28A000 0881581	OH-360-HU	41.5	1116	46- Крем
17	Југо Темпо 1.1	1997	1532455	VX1145A00-01050017	SK-836-HH	40	1116	91- Плава
18	Пежо 106 ЦХ	1993	10FP2R1741973	VF31AH1A2- 50534596	SK 601 KH	44	1124	3F-Зелена
19	Volkswagen Jetta	1994	GZ005673	WVWZZZ16Z FW322878	SK 480 KT	51	1788	8B Мет.сива

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

Член 3

Министерот за економија склучува договор со директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3965/1
10 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2638.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА
СТВАР НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧ-
КИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на трајно користење недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.153/13).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3990/1
10 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2639.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА
НЕДВИЖНИ СТВARI ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите, и тоа:

- објект, кој се наоѓа на КП.бр.747/1 КО Кисела Вода 2, ул.,А. Димовски“ Скопје, број на зграда 5, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат подрум, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина од 72 м2,
- објект, кој се наоѓа на КП.бр.747/1 КО Кисела Вода 2, ул.,А. Димовски“ Скопје, број на зграда 5, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат приземје, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина од 175 м2,
- објект, кој се наоѓа на КП.бр.747/1 КО Кисела Вода 2, ул.,А. Димовски“ Скопје, број на зграда 5, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина од 154 м2,
- објект, кој се наоѓа на КП.бр.747/1 КО Кисела Вода 2, ул.,А. Димовски“ Скопје, број на зграда 5, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина од 25 м2,
- објект, кој се наоѓа на КП.бр.747/1 КО Кисела Вода 2, ул.,А. Димовски“ Скопје, број на зграда 5, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К2, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина од 14 м2,

- објект, кој се наоѓа на КП.бр.747/1 КО Кисела Вода 2, ул.„А. Димовски“ Скопје, број на зграда 5, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К2, број 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина од 51 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3991/1
10 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2640.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите, и тоа:

- објект, кој се наоѓа на КП.бр.794/1 КО Г. и Д. Оризари, место викано Коњски Дол, Визбегово, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат приземје, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина од 249 м2,

- објект, кој се наоѓа на КП.бр.794/1 КО Г. и Д. Оризари, место викано Коњски Дол, Визбегово, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4-2, влез 1, кат приземје, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина од 242 м2,

- објект, кој се наоѓа на КП.бр.794/1 КО Г. и Д. Оризари, место викано Коњски Дол, Визбегово, број на зграда 4, намена на зграда и друг објект В4-3, влез 1, кат приземје, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина од 82 м2,

- објект, кој се наоѓа на КП.бр.794/1 КО Г. и Д. Оризари, место викано Коњски Дол, Визбегово, број на зграда 5, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 1, кат приземје, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина од 16 м2,

- објект, кој се наоѓа на КП.бр.794/1 КО Г. и Д. Оризари, место викано Коњски Дол, Визбегово, број на зграда 6, намена на зграда и друг објект В4-5, влез 1, кат приземје, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина од 13 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3992/1
10 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2641.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат за детален урбанистички план за дел од четврт И16, општина Аеродром, за изградба на филмски град.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4152/1
10 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2642.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на дел од недвижна ствар – деловен простор, кој

се наоѓа на улица „Кеј Димитар Влахов“ бб - Скопје, на КП бр. 12231, КО Центар 1, со површина од 593м², запишан во Имотен лист бр. 98456, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест, на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за транспорт и врски и Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4154/1
10 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2643.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на дел од недвижна ствар – деловен простор на ул. „К. Ј. Питу“ бр. 15 – Скопје, локал 1 и 2, на КП бр. 315, КО Кисела Вода 2, со површина од 110м², запишан во Имотен лист бр. 48477, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест, на Државниот инспекторат за транспорт.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за транспорт и врски и Државниот инспекторат за транспорт, во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4154/2
10 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2644.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на дел од недвижна ствар – деловен простор на ул. „К. Ј. Питу“ бр. 15 – Скопје, локал 1 и 2, на КП бр. 315, КО Кисела Вода 2, со површина од 110м², запишан во Имотен лист бр. 48477, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест, на Државниот комунален инспекторат.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за транспорт и врски и Државниот комунален инспекторат, во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4154/3
10 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2645.

Врз основа на член 169 став 1 алинеја 2 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/07, 130/08, 97/2010, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14 и 43/14), а во врска со член 15 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА НА НОВ ОБЈЕКТ НА МЕСТОТО НА ПОСТОЕЧКИОТ ДРАМСКИ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Драмски театар во Скопје, објавена со Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Драмски театар во Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/14).

Член 2

Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Драмски театар во Скопје, се поништува согласно член 169 став 1 алинеја 2 од Законот за јавните набавки, бидејќи не е поднесена ниту една понуда.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Драмски театар во Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/14).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4195/1
10 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2646.

Врз основа на член 9 став 5 и став 6 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011, 53/2011, 44/2012, 168/2012, 163/2013 и 42/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИМЕ НА ЕКСПРЕСЕН ПАТ КУМАНОВО-ГРАНИЦА СО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА (ДЕЛНИЦА РАНКОВЦЕ-КРИВА ПАЛАНКА)

1. Со оваа одлука се определува име на експресен пат Куманово-граница со Република Бугарија (делница Ранковце-Крива Паланка).

2. Името од став 1 на оваа одлука се определува и гласи „ВМРО“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3901/1
8 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2647.

Врз основа на член 9 став 5 и став 6 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011, 53/2011, 44/2012, 168/2012, 163/2013 и 42/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИМЕ НА ЕКСПРЕСЕН ПАТ ШТИП-КОЧАНИ

1. Со оваа одлука се определува име на експресен пат Штип-Кочани.

2. Името од став 1 на оваа одлука се определува и гласи „Тодор Александров“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3901/2
8 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2648.

Врз основа на член 9 став 5 и став 6 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011, 53/2011, 44/2012, 168/2012, 163/2013 и 42/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИМЕ НА ЕКСПРЕСЕН ПАТ
ГРАДСКО-ПРИЛЕП (ПРЕКУ РОСОМАН И
ДРЕНОВО)

1. Со оваа одлука се определува име на експресен пат Градско-Прилеп (преку Росоман и Дреново).

2. Името од став 1 на оваа одлука се определува и гласи „2 Август“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3901/3
8 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2649.

Врз основа на член 9 став 5 и став 6 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011, 53/2011, 44/2012, 168/2012, 163/2013 и 42/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИМЕ НА ЕКСПРЕСЕН ПАТ
ШТИП-РАДОВИШ

1. Со оваа одлука се определува име на експресен пат Штип-Радовиш.

2. Името од став 1 на оваа одлука се определува и гласи „23 Октомври“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3901/4
8 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2650.

Врз основа на член 9 став 5 и став 6 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011, 53/2011, 44/2012, 168/2012, 163/2013 и 42/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИМЕ НА АВТОПАТОТ –
ДЕЛНИЦА МИЛАДИНОВЦИ-ШТИП

1. Со оваа одлука се определува име на автопат – делница Миладиновци – Штип.

2. Името од став 1 на оваа одлука се определува и гласи „Гоце Делчев“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8539/2
8 октомври 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2651.

Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАН-
СКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ УЧЕСТВО
ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „ПРЕДИЗВИК 14“

1. Се одобрува влегување и престојување на 60 припадници на вооружените сили на Република Словенија на територијата на Република Македонија заради учество во вежбовната активност „ПРЕДИЗВИК 14“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), со 120 (сто и дваесет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), која ќе се одржи во Република Македонија на Армискиот полигон Криволак, во периодот од 19.9.2014 до 26.9.2014 година.

2. Финансиските трошоци за транспорт на вооружените сили на Република Словенија ги обезбедува Република Словенија, а трошоците за сместување и исхрана ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата за учество во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана на Република Македонија и Министерството за одбрана на Република Словенија.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3945/1
10 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2652.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Член 1

Со ова одлука на досегашниот корисник Министерство за животна средина и просторно планирање му престанува правото на користење на движните ствари и тоа:

А). КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА

РЕД. БР	НАЗИВ НА ОСНОВНОТО СРЕДСТВО	ИНВЕНТАРЕН БРОЈ	ВРЕДНОСТ
1.	Компјутер	3545 со 1894	35.280,00
2.	Компјутер	879 со 1896	0,00
3.	Компјутер	880 со 881	0,00
4.	Компјутер	6	0,00
5.	Компјутер	3543	35.280,00
6.	Компјутер	3346 со 1619	10.529,00
7.	Компјутер	3345 со 1596	0,00
8.	Компјутер	3171 со 1595	0,00
9.	Компјутер	3277 со 1591	3.669,00
10.	Компјутер	3276 со 1592	13.039,00
11.	Компјутер	3390 со 691	10.943,00
12.	Компјутер	3470 со 762	26.644,00
13.	Компјутер	835 со 787	0,00
14.	Компјутер	3400 со 610	9.668,00
15.	Компјутер	3399 со 644	9.668,00
16.	Компјутер	2770	0,00
17.	Компјутер	1196 со 625	0,00
18.	Компјутер	1195 со 626	0,00
19.	Компјутер	1201 со 645	0,00
20.	Компјутер	88 со 789	0,00
21.	Монитор	2730	0,00
22.	Монитор	2731	0,00
23.	Монитор	2732	0,00
24.	Монитор	2733	0,00
25.	Монитор	2734	0,00
26.	Монитор	2735	0,00
27.	Монитор	2736	0,00
28.	Монитор	2737	0,00
29.	Монитор	69	0,00
30.	Монитор	2252	0,00
31.	Монитор	1727	0,00
32.	Монитор	1769	0,00
33.	Монитор	2765	0,00
34.	Монитор	2764	0,00
35.	Монитор	3228	0,00
36.	Монитор	2767	0,00
37.	Монитор	2768	0,00
38.	Монитор	2766	0,00
39.	Монитор	3401 со 515	9668,00
40.	Монитор	692	0,00
41.	Монитор	1132	0,00
42.	Монитор	646	0,00

43.	Монитор	2462	0,00
44.	Принтер/фотокопир	890	0,00
45.	Принтер/фотокопир	2824	0,00
46.	Принтер/фотокопир	2825	0,00
47.	Принтер/фотокопир	908	0,00
48.	Принтер/фотокопир	2826	0,00
50.	Принтер	3443	6.491,00
51.	Принтер	3465	8.475,00
52.	Принтер	607	0,00
53.	Принтер	3442	6.491,00
54.	Принтер	32	0,00
55.	Принтер	608	0,00
56.	Скенер	3409	2,544
57.	УПС	685	0,00
58.	УПС	609	0,00
59.	УПС	2839	0,00
60.	УПС	2846	0,00

Б) КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА

РЕД. БР.	НАЗИВ НА ОСНОВНОТО СРЕДСТВО	ИНВЕНТАРЕН БРОЈ	ВРЕДНОСТ
1.	Работно биро	2281	0,00
2.	Работно биро	2282	0,00
3.	Работно биро	2283	0,00
4.	Работно биро	876	0,00
5.	Работно биро	877	0,00
6.	Работно биро	878	0,00
7.	Работно биро	2	0,00
8.	Работно биро	20	0,00
9.	Работно биро	29	0,00
10.	Работно биро	2284	0,00
11.	Работно биро	2285	0,00
12.	Работно биро	41	0,00
13.	Работно биро	896	0,00
14.	Работно биро	42	0,00
15.	Работно биро	43	0,00
16.	Работно биро	3194	830,00
17.	Работно биро	3195	830,00
18.	Работно биро	3090	1.436,00
19.	Работно биро	3091	1.436,00
20.	Работно биро	689	0,00
21.	Работно биро	3360	11.790,00
22.	Работно биро	3260	2.741,00
23.	Работно биро	696	0,00
24.	Работно биро	698	0,00
25.	Работно биро	699	0,00
26.	Полукружни работни бироа	1	0,00
27.	Подвижни фиоки	45	0,00
28.	Подвижни фиоки	46	0,00
29.	Подвижни фиоки	338	0,00
30.	Подвижни фиоки	894	0,00
31.	Подвижни фиоки	895	0,00
32.	Подвижни фиоки	339	0,00
33.	Подвижни фиоки	340	0,00
34.	Подвижни фиоки	341	0,00

35.	Подвижни фиоки	342	0,00
36.	Подвижни фиоки	897	0,00
37.	Подвижни фиоки	343	0,00
38.	Подвижни фиоки	344	0,00
39.	Подвижни фиоки	3307	3.175,00
40.	Подвижни фиоки	3308	3.175,00
41.	Подвижни фиоки	3306	3.175,00
42.	Статични столици	1927	4,00
43.	Статични столици	1928	4,00
44.	Статични столици	1933	4,00
45.	Статични столици	1934	4,00
46.	Статични столици	1935	4,00
47.	Статични столици	1936	4,00
48.	Статични столици	1937	4,00
49.	Статични столици	1938	4,00
50.	Статични столици	1939	4,00
51.	Статични столици	1940	4,00
52.	Статични столици	1941	4,00
53.	Статични столици	1942	4,00
54.	Статични столици	1943	4,00
55.	Статични столици	1944	4,00
56.	Статични столици	1945	4,00
57.	Статични столици	3316	2.236,00
58.	Статични столици	3317	2.236,00
59.	Статични столици	3318	2.236,00
60.	Статични столици	3319	2.236,00
61.	Статични столици	3322	2.236,00
62.	Статични столици	3323	2.236,00
63.	Статични столици	3324	2.236,00
64.	Статични столици	3325	2.236,00
65.	Статични столици	37	0,00
66.	Статични столици	700	0,00
67.	Статични столици	701	0,00
68.	Статични столици	721	0,00
69.	Статични столици	621	0,00
70.	Статични столици	688	0,00
71.	Вртливи столици	1929	4,00
72.	Вртливи столици	1930	4,00
73.	Вртливи столици	1931	4,00
74.	Вртливи столици	1932	4,00
75.	Вртливи столици	886	0,00
76.	Вртливи столици	887	0,00
77.	Вртливи столици	888	0,00
78.	Вртливи столици	4	0,00
79.	Вртливи столици	5	0,00
80.	Вртливи столици	14	0,00
81.	Вртливи столици	3321	2.236,00
82.	Вртливи столици	3320	2.236,00
83.	Вртливи столици	1545	0,00
84.	Вртливи столици	3326	2.236,00
85.	Вртливи столици	386	0,00
86.	Вртливи столици	387	0,00
87.	Вртливи столици	388	0,00
88.	Вртливи столици	620	0,00
89.	Фотељи	3	0,00
90.	Фотељи	889	0,00
91.	Фотељи	1950	0,00

92.	Фотелји	1951	0,00
93.	Фотелји	899	0,00
94.	Фотелји	15	0,00
95.	Фотелји	25	0,00
96.	Фотелји	26	0,00
97.	Фотелји	52	0,00
98.	Фотелји	58	0,00
99.	Фотелји	3327	2.236,00
100.	Плакари	8	0,00
101.	Плакари	9	0,00
102.	Плакари	10	0,00
103.	Плакари	57	0,00
104.	Плакари	47	0,00
105.	Плакари	1994	0,00
106.	Плакари	1995	0,00
107.	Комода	2451	0,00
108.	Комода	1914	0,00
109.	Комода	1915	0,00
110.	Комода	2007	0,00
111.	Комода	1955	0,00
112.	Комода	124	0,00
113.	Ормари	21	0,00
114.	Ормари	22	0,00
115.	Ормари	49	0,00
116.	Ормари	48	0,00
117.	Ормари	206	0,00
118.	Маса	2010	0,00
119.	Маса	2011	0,00
120.	Маса	2012	0,00
121.	Маса	3259	2.741,00
122.	Маса	722	0,00
123.	Закачалка	2461	0,00
124.	Закачалка	892	0,00
125.	Закачалка	2462	0,00
126.	Закачалка	916	0,00
127.	Телефони	2202	0,00
128.	Телефони	2203	0,00
129.	Телефони	882	0,00
130.	Телефони	883	0,00
131.	Телефони	2216	0,00
132.	Телефони	2215	0,00
133.	Телефони	2212	0,00
134.	Телефони	906	0,00
135.	Телефони	3279	2.484,00
136.	Телефони	317	0,00
137.	Телефони	30	0,00
138.	Клима	2861	0,00
139.	Клима	2862	0,00
140.	Клима	358	0,00
141.	Клима	3448	13.545,00
142.	Телевизор	179	0,00
143.	Телевизор	100	0,00
144.	Маса за состаноци	896	0,00
145.	Сталажи	3512	7.395,00
146.	Сталажи	3211	103,00
147.	Сталажи	3212	103,00
148.	Сталажи	3213	103,00

149.	Сталажи	1916	0,00
150.	Географски карти	542	400,00
151.	Метални каси	3293	4.231,00
152.	Систем за вода	1411	0,00
153.	Факс – телефон	63	0,00
154.	Факс – телефон	316	0,00
155.	Факс – телефон	3153	0,00
156.	Дводелен плакар со витрина	1996	0,00
157.	Дрвено шкафче	3255	2.266,00
158.	Тркалезна маса	2273	0,00
159.	Тркалезна маса	2338	0,00
160.	Помошни масички	3095	1.551,00
161.	Помошни масички	3096	1.551,00
162.	Двокрилни ормари	2346	0,00
163.	Двокрилни ормари	2347	0,00
164.	Двокрилни ормари	2271	0,00
165.	Двокрилни ормари	1993	0,00
166.	Орман со полици	2348	0,00
167.	Двоглед	67	0,00
168.	Фрижидер	755	0,00
169.	Фотоапарат	603	0,00
170.	Диктафон	2426	0,00
171.	Шкафче со фиоки мало	3305	3.175,00
172.	Мала маса	3202	669,00

В) ВОЗИЛА

Тип на возило	Рег. Таблички	Број на шасија	Инвентарен број	Вредност
Лада Нива	SK-485-KV	XTA212150Y1520326	271	0,00
Шкода Фабија	SK-593-RO	TMBHB46Y33367060	288	0,00
Лада Нива	SK- 255-LV	XTA212130Y1496792	269	0,00
Форд Мондео	SK -797-IL	WF0FXXGBBFXK13228	нема	нема
Шкода Фелиција	SK-827-RJ	TMBEEF613Y292601	264	0,00
Шкода Фелиција	SK-140-KN	TMBEFE613Y7292588	265	0,00
Шкода Фелиција	SK-683-NM	TMBEEA613X0083234	267	0,00
Сеат Ибица	SK-389-RM	VSSZZZ6LZ7R125691	3555	231.250,00
Цитроен Сахо	SK-962-TP	VF7ZAKJ0000KJ3341	3550	99.629,00
Фиат пунто	SK-397-VU	ZFA18800004308730	282	0,00
Субару Форестер	SK-580-PD	JF1SG5LW46G077400	нема	Нема
Форд Фокус	SK-068-NU	WF0AXXWPDAXU84021	276	0,00
Лада Нива	SK-180-MF	XTA212130Y1494212	270	0,00
Опел Астра	OH-368-NG	WOLOTGF48Y5096513	3553	51.678,00
Даеву Матиз	SK-065-SV	UU6MF484E7D097244	3551	58.125,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука му се даваат на трајно користење без надоместок на Државниот инспекторат за животна средина.

Член 3

Министерот за животна средина и просторно планирање склучува Договор со Директорот на Државен инспекторат за животна средина со кој ќе се уредат правата и обврските од член 1 на оваа Одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3911/1
10 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**2653.**

Врз основа на член 21 став (5) од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/10, 158/11, 185/11 и 64/12), министерот за правда, донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕНЦАТА
ЗА ПРОЦЕНА И НА ИЗЈАВАТА ЗА ПРИМЕНА НА ПРАВИЛАТА СОДРЖАНИ ВО
КОДЕКСОТ НА ЕТИКА И НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СТАНДАРДИ****Член 1**

Во Правилникот за формата и содржината на лиценцата за процена и на Изјавата за примена на правилата содржани во Кодексот на етика и на професионалните стандарди („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/11) во членот 5 запирката по зборовите: „кој ја дава изјавата“ и зборовите: „а во десниот агол стои печатот на трговското друштво/трговецот поединец“ се бришат.

Член 2

Прилогот 2 се заменува со нов Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-769/1

20 февруари 2014 година

Скопје

Министер за правда,

Блерим Беџети, с.р.

Прилог 2

ИЗЈАВА

за примена на правилата содржани во Кодексот на етика
и на професионалните стандарди

Од _____

(Име и презиме на управителот)

управител на _____

(назив и седиште на трговското друштвото/ трговецот поединец)

Изјавувам дека проценувачот/те и сите вработени лица во друштвото, во работењето на друштвото ќе ги почитуваат и применуваат правилата содржани во Кодексот за етиката на проценувачи и на професионалните стандарди.

(потпис)

Архивски број _____

Датум _____

2654.

Врз основа на член 22 став (3) од Законот за вештачење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/10, 12/14 и 43/14), министерот за правда, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ВЕШТАЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на вештаци.

Член 2

Регистарот на вештаци се води во електронска форма и ги содржи следните рубрики: реден број на вештакот; име и презиме/назив на правното лице; адреса, телефонски број и електронско сандаче за прием на писмена на вештакот; област на вештачење; број и датум на издавање на лиценцата и забелешка.

Член 4

- Регистарот на вештаци се води на следниот начин:
- во рубриката „реден број на вештакот“ се запишува редниот број под кој вештакот се заведува во регистарот;
 - во рубриката „име и презиме/назив на правно лице“ се запишува името и презимето на вештакот и називот и седиштето на органот на државната управа, високообразовната установа, научната установа, стручната установа, друштвото за вештачење, односно трговецот поединец каде што тој врши вештачење;
 - во рубриката „адреса, телефонски број и електронско сандаче за прием на писмена на вештакот“ се запишуваат адресата на седиштето на вештакот, неговиот телефонски број, како и електронската адреса на која вештакот ќе прима писмена;
 - во рубриката „област на вештачење“ се запишува областа за која вештакот има стекнато лиценца за вештачење, а доколку вештакот има стекнато лиценци за вештачење од повеќе области, се наведува секоја од тие области;
 - во рубриката „број и датум на издавање на лиценцата“ се запишува бројот и датумот на издавање на лиценцата за вештачење, а доколку вештакот има стекнато лиценци за вештачење од повеќе области се запишува бројот и датумот на издавање на секоја од нив;
 - во рубриката „забелешка“ се запишуваат сите забелешки, известувања, изречени мерки и други писмена на што се однесуваат на вештакот.

Член 5

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на вештаци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/11).

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1999/3

12 јуни 2014 година
Скопје

Министер за правда,
Блерим Беџети, с.р.

2655.

Врз основа на член 5-а став (2) од Законот за вештачење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/10, 12/14 и 43/14), министерот за правда, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА ПИСМЕНОТО БАРАЊЕ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на писменото барање за вештачење за потребите на органите на државна управа, јавните претпријатија и акционерските друштва во државна сопственост.

Член 2

(1) Барањето за вештачење до Бирото за судски вештачења се поднесува на образец кој се печати во формат А4 на бела хартија даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

(2) Барањето од став 1 на овој член содржи грб на Република Македонија, текст: Република Македонија, Министерство за правда, Биро за судски вештачења; наслов на барање, податоци за барател; адреса; датум на поднесување на барање; лице за контакт, работно место и телефон; опис на барањето; прилог документи; текст „барањето го поднесува овластен преставник“, место за потпис на барателот и целосниот назив на субјектот кој го поднесува барањето и напомена „Барателот може да ја поднесе потребната документација за вршење на вештачење“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2000/3

12 јуни 2014 година
Скопје

Министер за правда,
Блерим Беџети, с.р.

Прилог

Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА

БАРАЊЕ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ

Барател		АДРЕСА	
ДАТУМ на поднесување на барање		ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ РАБОТНО МЕСТО Тел:	

ОПИС НА БАРАЊЕТО:

<u>ПРИЛОГ ДОКУМЕНТИ:</u>

Барањето го поднесува
овластен претставник:

Барател

Целосен назив

* НАПОМЕНА: Барателот може да ја поднесе потребната документација за вршење на
вештачење

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2656.

Врз основа на член 112-б, член 112-в, член 112-г, член 112-д, член 112-ѓ, член 112-е, член 112-з, член 112-с, член 112-и, член 112-ј, член 112-љ, член 112-н, член 150 став 3, член 150-а став 6 и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 12.5.2014 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА ПОСЕБЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО СОВЕТУВАЊЕ

Општи одредби

Член 1

Со Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување се уредуваат:

- организацијата и начинот на одржување на обуката за инвестиционо советување, испитните области, условите за избор на предавачи, обврските на предавачите и кандидатите и динамика за одржување на обуката;
- организација на испитот за инвестиционо советување, надзор над регуларноста на испитот и динамика-та за одржување на испитот;
- начин и постапка за признавање на документ издаден од глобална професионална организација од областа на хартиите од вредност или од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, Европски економски простор, Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет, со кој се докажува стекнатата квалификација во странство во областа на инвестиционо советување;
- други прашања од значење за обезбедување на фер, транспарентен и рамноправен третман на сите кандидати кои следат обука и полагаат стручен испит за инвестиционо советување.

Организација на обука и стручен испит

Член 2

(1) Обука и стручен испит за инвестиционо советување организира и спроведува Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во понатамошниот текст: Комисија).

(2) За реализација на стручните и административните работи за потребите на спроведување на обуката и стручниот испит за инвестиционо советување се формира работна група од лица вработени во Комисијата.

(3) Стручниот испит технички го спроведува правно лице избрано по пат на јавна набавка од Комисијата.

(4) За обуката и полагањето на стручниот испит за инвестиционо советување и на поправниот дел од испитот, кандидатот плаќа надомест утврден со Тарифникот за утврдување висина на надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на РМ.

Обука и стручен испит

Член 3

(1) Обуката и стручниот испит за инвестиционо советување се спроведува врз основа на констатирана потреба од Комисијата, но не помалку од еднаш годишно.

(2) Времето и местото за организација на обуката и стручниот испит за инвестиционо советување се објавуваат на веб страницата на Комисијата и во најмалку 2 дневни весника кои излегуваат на цела територија на Република Македонија, 30 дена пред почеток на обуката.

(3) Обуката се организира во работни денови во попладневните часови и во денови на викенд, согласно распоредот кои кандидатите го добиваат првиот ден на обуката.

(4) Стручниот испит за инвестиционо советување го полагаат кандидатите кои имаат добиено решение од Комисијата за исполнување на условите за полагање на испитот.

Начин на одржување на обуката

Член 4

(1) Обуката за инвестиционо советување се одржува согласно подготвена програма, која е составен дел на овој правилник.

(2) Обуката за инвестиционо советување е со фонд од 154 часа.

(3) Обуката се организира ако за истата се пријават најмалку 30 учесници.

(4) Доколку за обуката се пријават помалку од 30 учесници, истата ќе се спроведе како менторска настава, за што пријавените учесници ќе бидат навремено известени.

(5) Следење на наставата не е задолжително.

Уредувачки совет

Член 5

(1) За подготовка на Прирачник за обука и полагање на стручен испит за инвестиционо советување се формира Уредувачки совет.

(2) Уредувачкиот совет се состои од 4 члена од кои еден е Претседател на советот. Составот на уредувачкиот совет се утврдува со посебна одлука на Комисијата за секоја обука.

(3) Членовите на уредувачкиот совет добиваат надомест за подготовка на Прирачникот, кој го утврдува Комисијата со посебна одлука.

Едукатори

Член 6

(1) Наставата во рамките на обуката за инвестиционо советување ја спроведуваат лица кои имаат универзитетско образование и работно искуство од десет години од соодветната област за која ќе држат предавања.

(2) Во спроведување на обуката може да учествуваат и признати стручњаци од праксата од земјата и од странство.

(3) За избор на едукатори Комисијата објавува покана за доставување на понуди на својата веб страна.

(4) Изборот на едукаторите го врши Комисијата за спроведување на испитот, врз основа на критериумите утврдени во поканата за доставување на понуди.

(5) Списокот на избраните едукатори се објавува на веб страната на Комисијата.

Права и обврски на едукаторите

Член 7

(1) Едукаторите имаат право на паричен надомест утврден со посебна одлука на Комисијата.

(2) Трошоците за едукаторите ги покрива Комисијата.

(3) За дополнително одржаните предавања, едукаторите не добиваат дополнителен надомест.

(4) Едукаторите се должни да ги одржуваат предавањата според утврдениот распоред од страна на Комисијата, за кој дале претходна согласност.

(5) Во случај на спреченост, едукаторите се должни да обезбедат адекватна замена, по претходна согласност од Комисијата.

(6) За секоја област за која се определени, едукаторите се должни да подготват соодветни материјали за предавање, без дополнителен надомест, согласно програмата и насоките дадени од Комисијата. Подготвените материјали се составен дел на Прирачникот за обука и полагање на стручен испит за инвестиционо советување.

(7) За секое предавање, без дополнителен надомест, едукаторите се должни да подготват соодветна презентација и тој материјал во писмена или електронска форма (ИД или е-маил) да го достават до Комисијата, најдоцна 5 дена пред одржување на предавањето.

(8) Едукаторите се должни да подготват листа на испитни прашања и задачи од соодветната област и да ги достават до Комисијата најдоцна 15 дена по завршување на обуката.

Кандидати за следење на обука

Член 8

(1) Право на следење на обука и полагање на стручен испит за вршење на инвестиционо советување, има лице кое ги исполнува следниве услови:

1) да има завршено четиригодишно високо образование VII/1 или студирал според Болоњската декларација и има 240 кредити според европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС) од областа на економските и правните науки, или друго соодветно образование од областа на финансиите и со искуство од најмалку една година во областа на финансиите;

2) да има присуствувало на обука за полагање на стручен испит за инвестиционен советник која ја организира Комисијата за хартии од вредност;

3) да не е осудуван со правосилна судска одлука за кривично дело во последните пет години пред поднесување барање за дозвола за работење на инвестиционен советник и

4) да не е осудуван со правосилна судска одлука за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице.

(2) Кандидатот пријавата за следење на обуката и полагање на испитот за инвестиционо советување ја доставува до Комисијата во писмена форма во рокот определен во соопштението за организирање на обука, објавено во дневните весници и на веб страницата на Комисијата, заедно со следнава документација:

- доказ за исполнување на условите од став 1 на овој член и

- доказ за уплатен надомест согласно Тарифникот за утврдување висина на надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на РМ.

(3) Доколку дипломата за завршено високо образование е стекната во странство, покрај документацијата определена во став 2 на овој член, кандидатот поднесува доказ за нострификација издаден од соодветен надлежен орган согласно закон.

Права и обврски на кандидатите

Член 9

(1) Кандидатите кои ќе ја следат обуката за инвестиционо советување на почетокот на обуката добиваат распоред на предавањата и основна литература (Прирачник за обука и полагање на стручен испит за инвестиционо советување).

(2) Кандидатите на крајот на секое предавање пополнуваат листа за присутност, со цел на крајот од обуката оние кандидати кои ги следеле предавањата од секоја соодветна област да пополнат анкета за квалитетот на предавањата, предавачите и литературата за обуката.

Стручен испит и испитни рокови

Член 10

(1) Стручниот испит за инвестиционо советување се состои од два дела и тоа:

1) прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите и

2) втор дел (практичен пример), со кој се проверува способноста за примена на законите во практиката.

(2) Испитот се одржува најдоцна во рок од 60 дена од денот на завршувањето на обуката.

(3) Испитните рокови за полагање на стручниот испит за инвестиционо советување се одржуваат најмалку еднаш на 3 месеца.

(4) По завршувањето на обуката, Комисијата за спроведување на стручниот испит во испитен календар однапред ги определува термините за одржување на испитот и истите ги објавува на веб страницата на Комисијата.

(5) Рокот на пријавување за полагање на стручниот испит е најдоцна 5 дена пред датумот утврден во испитниот календар за одржување на стручниот испит. Кандидатот за полагање на испитот се пријавува лично или преку испраќање на пријава по пат на е-маил.

(6) Кандидатот има право да го полага првиот дел од стручниот испит во најмногу 3 последователни термини утврдени за полагање на испитот.

(7) Кандидатот има право да го полага вториот дел од стручниот испит во најмногу 2 последователни термини по завршувањето на првиот дел (теоретскиот дел).

(8) Доколку кандидатите не го положат првиот и вториот дел од испитот по спроведеното прво полагање, при секое наредно полагање уплатуваат на сметката на Комисијата надомест за повторно полагање на стручниот испит, чија висина е утврдена со Тарифникот за утврдување висина на надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на РМ. Доказот за платен надомест се доставува заедно со пријавата.

(9) Кандидатите имаат обврска да го положат стручниот испит во рок од 2 години од денот на завршувањето на обуката.

(10) Доколку пријавените кандидати не го положат стручниот испит за инвестиционо советување во рокот од ставовите 6, 7 и 9 на овој член, ќе се смета дека не го положиле испитот.

(11) Лицата од став 10 на овој член, имаат право на пријавување на наредна обука, на начин и под услови утврдени со овој Правилник.

Член 11

Со посебен договор склучен со Комисијата, се уредуваат правата и обврските на вработените во Комисијата кои ќе ја следат обуката и ќе го полагаат стручниот испит за инвестиционо советување.

Место и начин на полагање на стручниот испит

Член 12

(1) Стручниот испит за инвестиционо советување се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.

(2) Стручниот испит се полага во точно утврдените термини, во присуство на двајца овластени претставници од Комисијата, членовите на Комисијата за спроведување на испитот, еден претставник од Министерството за финансии, еден претставник од Владата на Република Македонија на предлог на Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија и еден информатичар предложен од Министерството за информатичко општество и администрација.

(3) Стручниот испит за инвестиционо советување се полага во работни денови, но во одредени случаи и во денови на викенд.

Комисија за спроведување на испитот

Член 13

(1) Комисијата за спроведување на испитот ја сочинуваат компетентни и стручни лица утврдени со посебна одлука на Комисијата.

(2) Комисијата за спроведување на испитот се состои од 5 члена, од кои еден е претседател на комисијата.

(3) Комисијата за спроведување на испитот ги верификува прашањата за полагањето на стручниот испит за инвестиционо советување, врши ревизија и ажурирање на базите на прашања и базите на практични примери и задачи најмалку еднаш годишно, врши избор на едукатори при што должна е во текот на одржување на испитот да ја обезбеди тајноста на податоците.

(4) Членовите на Комисијата за спроведување на испитот добиваат годишен надомест во висина од една просечна плата објавена од Државниот завод за статистика исплатена во РМ за претходната година.

Почеток на стручниот испит

Член 14

(1) Испитот започнува во точно определеното време и трае согласно со времето утврдено со овој Правилник за секоја испитна област/предмет.

(2) Закаснување на испит, може да се толерира, но само доколку од почеток на испитот не поминале повеќе од 10 минути од оправдани причини.

(3) Заради идентификација, кандидатот е должен пред почетокот на испитот да стави на увид на дежурните лица лична карта или пасош.

Напуштање на испитот

Член 15

(1) За време на траење на испитот, кандидатот не може да ја напушти просторијата доколку истовремено не го предаде и тестот.

(2) Доколку лицата од член 13 став 2, забележат дека кандидатот користи недозволено средство во текот на траење на испитот или се однесува на начин кој ја загрозува регуларноста на испитот, го одземаат тестот на тој кандидат и му наложуваат на кандидатот да ја напушти просторијата.

(3) Во случај на став 2 на овој член, на испитниот список и на тестот се забележуваат причините за одземањето на тестот и времето кога кандидатот е отстранет од испитот.

(4) Доколку кандидатот кој полага испит не ги почитува правилата и користи недозволените средства во текот на испитот, Комисијата, на предлог на членовите на Комисијата за спроведување на испитот, може да забрани полагање на испитот во рок најмногу до 6 месеци.

Записник

Член 16

(1) За текот на испитот се води записник.

(2) Записникот за текот на испитот содржи: датум и време на одржување на испитот, име и презиме на членовите на Комисијата за спроведување на испитот, име и презиме на лицата од член 13 став 2 кои присуствувале во текот на полагањето на испитот, број на пријавени кандидати кои го полагаат испитот и име и презиме на лицата кои биле отстранети од полагање на испитот, согласно член 16 на овој Правилник.

(3) Записникот го потпишуваат членовите на Комисијата за спроведување на испитот.

Испитни области**Член 17**

(1) Испитните области кои го сочинуваат првиот дел од стручниот испит за инвестиционо советување се поделени во три модули.

(I) Првиот модул го сочинуваат следниве области:

Испитна област	Траење на испитот
Регулатива за пазарот на капитал во Република Македонија	120 минути
Квантитативни методи и статистика	120 минути
Економика	120 минути
Анализа на финансиски извештаи	120 минути

(II) Вториот модул го сочинуваат следниве области:

Испитна област	Траење на испитот
Финансии на корпорацијата (финансиски менаџмент)	120 минути
Анализа и вреднување на акциите	120 минути
Анализа и вреднување на инструментите со фиксен доход	120 минути

(III) Третиот модул го сочинуваат следниве области:

Испитна област	Траење на испитот
Финансиски деривативи	120 минути
Анализа на алтернативни инвестиции	120 минути
Портфолио менаџмент и	120 минути
Етика, професионални стандарди и односи со клиенти	120 минути

(2) За испитните области: Анализа и вреднување на инструментите со фиксен доход и Финансиски деривативи, се полага втор дел од стручниот испит за инвестиционо советување кој се состои од: практичен пример и задачи кои кандидатот треба да ги реши врз основа на анализата на практичниот пример.

(3) Се смета дека кандидатот успешно го положил секој од модулите доколку освои најмалку 70% од вкупниот број на предвидени позитивни поени за тој модул, но не помалку од 40% точни одговори за секоја од испитните области/предмети во соодветниот модул.

(4) Успехот на испитот се оценува со „положил“ или „не положил“

(4) Се смета дека кандидатот успешно го положил испитот за инвестиционо советување доколку го положил првиот и вториот дел од стручниот испит за инвестиционо советување.

Објавување на резултати, право на увид, приговор и жалба**Член 18**

(1) Комисијата во рок од 5 дена од денот на полагањето на вториот дел од стручниот испит на својата веб страна го објавува неофицијалниот список на положени кандидати.

(2) Кандидатите кои не го положили вториот дел од стручниот испит имаат право во рок од 3 дена да извршат увид во тестот и да испратат писмена забелешка до Комисијата за спроведување на испитот. За извршениот увид се составува записник.

(3) По приговорот одлучува Комисијата за спроведување на испитот, во рок од 7 дена од денот на приемот на забелешките.

(4) По истекот на рокот за решавање на забелешките, Комисијата на својата веб страна објавува официјална листа на положени кандидати.

Издавање на уверение**Член 19**

(1) На кандидатите кои го положили првиот и вториот дел на стручниот испит за инвестиционо советување, Комисијата во рок од 15 дена од денот на завршувањето на испитот издава уверение за положен стручен испит за инвестиционо советување.

(2) Лицето чие уверение издадено од Комисијата е изгубено, уништено или сл., може од Комисијата да побара издавање на дупликат на уверение.

(3) Кон барањето од став 2 на овој член за издавање на дупликат на уверение, се приложува следново:

- причината за потребата од издавање на дупликат на уверение од Комисијата, како и периодот на следење на обуката и датумот на полагање на стручниот испит за инвестиционо советување,
- во случај на губење на истото, доказ дека изгубеното уверение е огласено за неважечко, согласно позитивните законски прописи и
- доказ за уплатен надомест за издавање на дупликат на уверение за инвестиционо советување.

Признавање**Член 20**

(1) Признавањето на документ издаден од глобална професионална организација од областа на хартиите од вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, Европски економски простор, Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет со кој се докажува стекнатата квалификација во странство во областа на инвестиционо советување го врши Комисијата на начин утврден со овој Правилник.

Барање за признавање**Член 21**

(1) Комисијата врши признавање на документите издадени од глобална професионална организација од областа на хартиите од вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, Европски економски простор, Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет со кој се докажува стекнатата квалификација во странство во областа на инвестиционо советување врз основа на поднесено барање од заинтересираното лице. Во прилог на барањето заинтересираното лице поднесува и:

- нотарски заверен превод на диплома или уверение за завршено високо образование или документ за нострификација издаден од надлежен државен орган за диплома или уверение за завршено високо образование во странство или диплома или уверение за завршено високо образование во Република Македонија;

- нотарски заверен превод на документ издаден од глобална професионална организација од областа на хартиите од вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, Европски економски простор, Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет со кој се докажува стекнатата квалификација во странство во областа на инвестиционо советување;

- наставен план и програма на обуката за инвестиционо советување објавен од страна на странски надлежен орган (регулаторно тело) врз основа на која е издаден документ со кој се докажува стекнатата квалификација во странство во областа на инвестиционо советување, освен ако документот за инвестиционо советување е издаден од CFA Institute, Charlottesville, Virginia-САД, од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, Европски економски простор, Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет;

- доказ за уплатен надомест утврден со Тарифникот за утврдување висина на надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на РМ;

- друга документација на барање на Комисијата.

Комисија за признавање

Член 22

(1) Комисијата со одлука именува Комисија за признавање од најмалку 3 члена од лицата кои се членови на Комисијата за спроведување на испитот.

(2) Комисијата за признавање во постапката на признавање ги зема во предвид:

- наставниот план и програма освен ако документот е издаден од CFA Institute, Charlottesville, Virginia-САД, надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, Европски економски простор, Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет;

- реномето на институцијата која го издала сертификатот;

- правата кои произлегуваат од стекнатото звање;

- други околности од значење за признавањето.

(3) Комисијата за признавање во постапката на признавање, ја зема во предвид пристигнатата писмена документација на лицето кое бара признавање.

(4) Комисијата за признавање во постапката на признавање може од лицето кој го поднел барањето за признавање да побара и други документи кои се од важност за донесувањето на одлуката, како и оригиналните документи на увид.

Извештај на Комисијата за признавање

Член 23

(1) Комисијата за признавање во рок од 15 дена од денот на поднесување на барањето и комплетна документација наведена во членот 22 од овој Правилник подготвува извештај во кој се анализира планот и програмата и правата кои произлегуваат од стекнатото звање и ги предлага на Комисијата областите или деловите од областите кои лицето треба да ги положи, за да може документот издаден од глобална професионална организација од областа на хартиите од вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, Европски економски простор, Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет со кој се докажува стекнатата квалификација во странство во областа на инвестиционо советување да биде признат и со тоа да може да се издаде уверение за инвестиционо советување од Комисијата.

Решение за признавање

Член 24

(1) Комисијата го усвојува извештајот на Комисијата за признавање и го известува кандидатот дека услов за издавање уверение е задолжително полагање на испитната област - Регулатива за пазарот на капитал во Република Македонија и евентуално другите области или делови од области кои ги утврдила Комисијата за признавање.

(2) По исклучок на став 1 од овој член, доколку постои договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет со надлежното регулаторно тело на странската држава која го издала сертификатот, Комисијата го известува кандидатот дека единствен услов за признавање на сертификатот е полагање на испитната област - Регулатива за пазарот на капитал во Република Македонија.

(3) Лицето кое поднело барање за признавање на уверение/сертификат, може да ги полага испитните области од став 1 на овој член, во термините за полагање кои ги организира Комисијата, согласно член 11 од овој Правилник.

(4) По положувањето на испитните области од став 1 на овој член, Комисијата донесува Решение за издавање на уверение за инвестиционо советување.

(5) Комисијата води евиденција на признатите сертификати и трајно ја чува документацијата.

Овластени инвестициони советници

Член 25

(1) Услуги поврзани со инвестиционо советување на клиенти може да вршат само овластени инвестициски советници.

(2) Инвестицискиот советник треба да има положено стручен испит за инвестиционо советување што го организира Комисијата.

Преодни и завршни одредби

Член 26

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционно советување („Службен весник на РМ“ број 145/2010, 30/2011, 157/2011 и 88/2013).

Бр.09-816/1
12 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател
м-р **Елизабета Чингаровска, с.р.**

ПРИЛОГ 1

1. Глобална структура на Curriculum -от:

	Наслов на темата	Број на часови
1	Регулатива за пазарот на капитал во РМ	10
2	Квантитативни методи и статистика	12
3	Економика	15
4	Анализа на финансиски извештаи	25
5	Финансии на корпорацијата (финансиски менаџмент)	12
6	Анализа и вреднување на акциите	15
7	Анализа и вреднување на инструменти со фиксен доход	15
8	Финансиски деривативи	10
9	Анализа на алтернативни инвестиции	10
10	Портфолио менаџмент	20
11	Етика, професионални стандарди и односи со клиенти	10
	Вкупен број на часови:	154

2. Детална структура на Curriculum-от:

1. Регулатива за пазарот на капитал во РМ

- 1.1. Вовед и преглед на релевантната регулатива
- 1.2. Меѓународна регулатива (EU, IOSCO и др.)
- 1.3. Домашна регулатива:
 - 1.3.1. Главни закони (Закон за хартии од вредност, Закон за инвестициски фондови, Закон за преземање на акционерски друштва)
 - 1.3.2. Специфични делови од други закони (Закон за трговски друштва, даночна регулатива и др.)
 - 1.3.3. Комисијата за хартии од вредност како регулатор на пазарот на хартии од вредност.

2. Квантитативни методи и статистика

2.1 Временска вредност на парите

- 2.1.1 Идна вредност на еден cash flow(паричен тек)
- 2.1.2 Идна вредност на серија cash flow-a
- 2.1.3 Сегашна вредност на еден cash flow
- 2.1.4 Сегашна вредност на серија cash flow-a

- 2.1.5 Еднаквост на сегашни и идни вредности
- 2.1.6 Останата примена на временска вредност на парите
- 2.1.7 Анализа на дисконтирани cash flow-a
- 2.1.8 Конвенција во врска со камата и пазар на пари
- 2.1.9 Инвестициони мерила на приносот
- 2.2. Основни статистички концепти**
- 2.2.1 Основни карактеристики на статистика
- 2.2.2 Распоред на фреквенции
- 2.2.3 Распоред на веројатности
- 2.2.4 Мерила на централна тенденција
- 2.2.5 Мерила на дисперзија
- 2.2.6 Мерила на асиметрија
- 2.2.7 Основи на корелација и регресија

2.3. ФУНКЦИИ

2.4. Концепти на веројатност и случајни варијабли

- 2.5. Општи дистрибуции на веројатност
- 2.6. Случаен примерок и оценување
- 2.7. Статистички заклучоци и тестирање на хипотези
- 2.8. Корелациона анализа и линеарна регресија
- 2.9. Мултиваријантна регресија
- 2.10. Анализа на временските серии

3.Економика

1.1. Понуда и побарувачка

- 1.1.1 Детерминанти на индивидуална побарувачка
- 1.1.2 Детерминанти на индивидуална понуда
- 1.1.3 Рамнотежни цени
- 1.1.4 Анализа на промена во рамнотежа
- 1.1.5 Како цените ги алоцираат ресурсите

1.2 Извори на економскиот раст

- 1.2.1 Продуктивност
- 1.2.2 Човечки капитал
- 1.2.3 Технолошки прогрес
- 1.2.4 Институционално опкружување (сопственички права, политичка стабилност)

1.3 Монетарен систем

- 1.3.1 Улогата на Централната банка
- 1.3.2 Банки и понуда на пари
- 1.3.3 Мерки на монетарна контрола
- 1.3.4 Проблеми во контролата на понудата на пари

1.4 Макроекономика

1.4.1 Меѓународни текови на добра и услуги

- 1.4.2 Реален и номинален девизен курс
- 1.4.3 Понуда и побарувачка на расположивите вишоци (loanable funds)
- 1.4.4 Еквилибриум во отворената економија
- 1.4.5 Фактори на влијание во отворената економија

1.5 Агрегатна понуда и агрегатна побарувачка

- 1.5.1 Крива на агрегатна побарувачка
- 1.5.2 Крива на агрегатна понуда
- 1.5.3 Влијание на монетарната политика на агрегатната побарувачка
- 1.5.4 Влијание на фискалната политика на агрегатната побарувачка
- 1.5.5 Невработеност

- 1.5.6 Инфлација
- 1.5.7 Економски раст
- 1.5.8 Меѓународна трговија и финансии

4. Анализа на финансиски извештаи

4.1 Систем на финансиско известување

- 4.1.1 Цели на финансиското известување
- 4.1.2 Финансиски информации и пазар на капитал
- 4.1.3 Основни сметководствени принципи
- 4.1.4 Меѓународни стандарди за финансиско известување
- 4.1.5 Прифатени сметководствени принципи во САД(GAAP)
- 4.1.6 Значење на надворешната ревизија

4.2 Содржина и структура на основните финансиски извештаи

- 4.2.1 Извештај за финансиската состојба
- 4.2.2 Извештај за сеопфатна добивка
- 4.2.3 Извештај за паричните текови
- 4.2.4 Извештај за промени во фондот и резервите
- 4.2.5 Белешки кон финансиските извештаи
- 4.2.6 Други извори на финансиски информации

4.3 Анализа на парични текови (Cash flow анализа)

- 4.3.1 Cash flow vs добивка
- 4.3.2 Известување за паричните текови-директна метода
- 4.3.3 Известување за паричните текови-индиректна метода
- 4.3.4 Анализа на cash flow информации

4.4 Ratio анализа на финансиски извештаи

- 4.4.1 Цели и употреба на ratio анализа
- 4.4.2 Анализа на ликвидност
- 4.4.3 Анализа на солвентност
- 4.4.4 Анализа на активности
- 4.4.5 Анализа на профитабилност
- 4.4.6 Интегрална ratio анализа

4.5 Ratio анализа и процес на вреднување

- 4.5.1 Добивка по акција
- 4.5.2 Cash flow по акција
- 4.5.3 EBITDA по акција
- 4.5.4 Книговодствена вредност по акција
- 4.5.5 Ratio цена по акција/добивка по акција
- 4.5.6 Ratio плаќање на дивиденда

4.6 Анализа на залихи

- 4.6.1 Разграничување на вредности помеѓу Извештај за финансиската состојба и Извештај за сеопфатна добивка (Однос помеѓу залихи и трошоци на продадени производи)
- 4.6.2 LIFO vs FIFO: ефект на добивката, cash flow и обртен капитал
- 4.6.3 LIFO vs FIFO: импликации на ratio анализа
- 4.6.4 Проблем на намалување на LIFO резерви

4.7 Анализа на недвижност, постројки и опрема

- 4.7.1 Капитализација vs расходи
- 4.7.2 Методи на амортизација
- 4.7.3 Влијание на методите на амортизација на финансиските извештаи

4.7.4 Обелоденување на информации за фиксниот имот

4.7.5 Обезвреднување на фиксниот имот

4.7.6 Расходување на фиксниот имот

4.8 Анализа на данок на добивка на компаниите

- 4.8.1 Општи прашања на оданочување на добивката (Добивката во финансиските извештаи vs добивка за оданочување)
- 4.8.2 Одложени даночни обврски
- 4.8.3 Одложени даночни средства
- 4.8.4 Обелоденување на информации за оданочената добивка

4.9 Анализа на финансиските обврски на компаниите

- 4.9.1 Анализа на тековните обврски
- 4.9.2 Анализа на долгорочните долгови
- 4.9.3 Конвертибилни обврзници и варианти
- 4.9.4 Повлекување на долгови пред истекот на рокот за доспевање
- 4.9.5 Долгови на компаниите во криза

4.10 Лизинг и вонбилансни долгови

- 4.10.1 Деловен и финансиски лизинг
- 4.10.2 Компаративна анализа на деловниот и финансискиот лизинг
- 4.10.3 Вонбилансни финансиски активности

5. Финансии на корпорацијата-финансиски менаџмент

- 5.1. Основи на финансискиот менаџмент
- 5.1.1 Алтернативни форми на деловното организирање
- 5.1.2 Финансиски менаџмент во организациската структура на компаниите
- 5.1.3 Цели на корпоративната компанија
- 5.1.4 Агенциски однос

5.2 Капитално буџетирање

- 5.2.1 Процес на капитално буџетирање
- 5.2.2 Методи за рангирање на инвестициони проекти
- 5.2.3 Рационална употреба на капиталот
- 5.2.4 Cash flow проекции
- 5.2.5 Анализа на ризкот
- 5.2.6 Споредба на проекти со различен век на траење
- 5.2.7 Реални опции

5.3 Трошоци на капиталот

- 5.3.1 Трошоци на поединечните извори на финансирање
- 5.3.2 Пондерирани просечни трошоци на капиталот
- 5.3.3 Маргинални трошоци на капиталот
- 5.3.4 Детерминанти на трошоците на капиталот

5.4 Структура на капиталот и леверии

- 5.4.1 Целна структура на капиталот
- 5.4.2 Деловен, финансиски и комбиниран леверии
- 5.4.3 Детерминанти на оптималната структура на капиталот
- 5.4.4 Теорија на структурата на капиталот

5.5 Дивидендна политика

- 5.5.1 Дивиденда vs капитална добивка
- 5.5.2 Теорија на ирелевантност за дивиденда
- 5.5.3 Традиционална теорија за дивиденда
- 5.5.4 Теорија на даночни преференции
- 5.5.5 Информациона содржина на дивиденда
- 5.5.6 Стабилност на дивиденда
- 5.5.7 Дивиденда во вид на акции и делење на акции
- 5.5.8 Откуп на акции

5.6 Спојувања и преземања

- 5.6.1 Спојувања и преземање како извор на создавање на вредност
- 5.6.2 Видови на спојувања
- 5.6.3 Непријателски и пријателски преземања
- 5.6.4 Вреднување на таргет и одредување на цени
- 5.6.5 Улогата на инвестиционите банкири
- 5.6.6 Корпоративни алијанси
- 5.6.7 Leverage buyouts
- 5.6.8 Дезинвестирање

5.7 Меѓународни финансии на корпорацијата**6. Анализа и вреднување на акциите****6.1 Структура и функционирање на пазарите на хартии од вредност**

- 6.1.1 Пазар на капитал
- 6.1.2 Примарен пазар на капитал
- 6.1.3 Секундарен пазар на капитал
- 6.1.4 Берза и вонберзански пазари (ОТС)
- 6.1.5 Иновации и тенденции

6.2 Индикатори на пазарот на хартии од вредност

- 6.2.1 Фактори во создавање на индикатори
- 6.2.2 Серија на индикатори на пазарот на акции
- 6.2.3 Серија на индикатори на пазарот на обврзници
- 6.2.4 Композитни индикатори на акции и обврзници

6.3 Ризик на акционерскиот капитал и негово мерење

- 6.3.1 Теорија за пазарот на капитал
- 6.3.2 Еднофакторски модели (CAPM)
- 6.3.3 Однос помеѓу системскиот ризик и приносот
- 6.3.4 Тестирање на CAPM
- 6.3.5 Теорија на арбитражно вреднување (APT)
- 6.3.6 Повеќефакторски модели

6.4 Анализа на пазарот и стопанските гранки и вреднување на акциите

- 6.4.1 Примена на методот на дисконтирање на дивиденда на пазарот на капитал
- 6.4.2 Проценка на стапките на раст на дивиденда
- 6.4.3 Проценка на очекуваниот профит по акција (EPS)
- 6.4.4 Пресметка на очекуваната стапка на принос на акција
- 6.4.5 Анализа на економските циклуси и економските гранки
- 6.4.6 Проценка на стапката на принос на економската гранка
- 6.4.7 Релативно вреднување и ratio на релативно вреднување

6.5 Анализа на компаниите и вреднување на акции

- 6.5.1 Анализа на компанијата
- 6.5.2 Проценка на внатрешната вредност (intrinsic value)
- 6.5.3 Проценка на профитот по акција на компанијата
- 6.5.4 Проценка на профитните мултипликатори (earnings multipliers)
- 6.5.5 Анализа на растечките компании
- 6.5.6 Мерење на додадената вредност
- 6.5.7 Анализа на акциите на глобалните компании

6.6 Техничка анализа

- 6.6.1 Дефиниција и претпоставки
- 6.6.2 Предности на техничката анализа
- 6.6.3 Предизвици на техничката анализа
- 6.6.4 Правила на техничката анализа
- 6.6.5 Индикатори на техничката анализа

7. Анализа и вреднување на инструментите со фиксен доход**7.1 Должнички хартии од вредност**

- 7.1.1 Карактеристики на должничките хартии од вредност
- 7.1.2 Обезбедување на исплатата на обврзниците
- 7.1.3 Структура на пазарот на должнички хартии од вредност

7.2 Ризици од инвестирање во обврзници

- 7.2.1 Каматен ризик
- 7.2.2 Ризик на кривата на принос
- 7.2.3 Ризик отповикување и предвремено плаќање
- 7.2.4 Ризик на реинвестирање
- 7.2.5 Кредитен ризик
- 7.2.6 Ризик на ликвидност
- 7.2.7 Девизен ризик
- 7.2.8 Инфлаторен или ризик на куповна моќ
- 7.2.9 Ризик на волатилност
- 7.2.10 Ризик од настани (политички, регулаторен, природен, преземање)

7.3 Видови и карактеристики на обврзници

- 7.3.1 Државни обврзници
- 7.3.2 Општински обврзници
- 7.3.3 Корпоративни обврзници
- 7.3.4 Меѓународни обврзници
- 7.3.5 Крива на принос на државните обврзници
- 7.3.6 Мерење на спривовите на принос (апсолутни, релативни, ratio на принос)
- 7.3.7 Ефекти на големината на емисијата и ликвидност на спред
- 7.3.8 Формирање на распон на каматни стапки
- 7.3.9 Каматен своп и своп распон

7.4 Вреднување на должнички хартии од вредност

- 7.4.1 Основни принципи на вреднување
- 7.4.2 Традиционални принципи на вреднување
- 7.4.3 Без арбитражен пристап на вреднување
- 7.4.4 Модели на вреднување

7.5 Мерење на каматен ризик

- 7.5.1 Пристап на полно вреднување
- 7.5.2 Влијание на ценовната волатилност на карактеристиките на обврзниците

- 7.5.3 Рочност
- 7.5.4 Конвексност
- 7.5.5 Цена на базниот поен (вклучително и неговата врска со дурација)

8. Финансиски деривативи

8.1. Деривативни инструменти и пазари

- 8.1.1 Природа на инвестирање во деривативни финансиски инструменти
- 8.1.2 Однос форвард/опција
- 8.1.3 Елементарни начини на користење на опциите во управување со портфолиото на хартии од вредност

8.2 Форварди и фјучерс пазари и инструменти

- 8.2.1 Преглед на форвард и фјучерс пазари
- 8.2.2 Хеџирање
- 8.2.3 Основни методи на вреднување
- 8.2.4 Примена и стратегија на forward-и
- 8.2.5 Примена и стратегија на фјучерси

8.3 Пазари на опции

- 8.3.1 Структура на глобалниот пазар на опции
- 8.3.2 Основи на вреднување на опциите
- 8.3.3 Вреднување на опциите на пазарот во САД
- 8.3.4 Егзотични опции
- 8.3.5 Стратегија во тргувањето со опции

8.4 Свопови и други деривативни пазари

- 8.4.1 Структура на глобалниот пазар на swap-ови
- 8.4.2 Основни дефиниции за свопови
- 8.4.3 Типови и карактеристики на свопови
- 8.4.4 Варанти и замениливи хартии од вредност
- 8.4.5 Останати деривативни хартии од вредност

8.5 Останати глобални инвестиции

- 8.5.1 Причини за глобално инвестирање
- 8.5.2 Инвестициони фондови
- 8.5.3 Недвижности и REIT's
- 8.5.4 Историски однос ризик и принос од алтернативни инвестиции

9. Анализа на алтернативни инвестиции

- 9.1. Недвижности
- 9.2. Инвестициони компании
- 9.3. Ризичен капитал
- 9.4. Фондови за управување со ризикот (hedge funds)
- 9.5. Затворен тип на компании (closed-held) и неликвидни хартии од вредност
- 9.6. Хартии од вредност на компании во стечај
- 9.7. Деривативи на стоки и нивни пазари

10. Портфолио менаџмент

- 10.1. Портфолио теорија и теорија за пазарите на капитал
- 10.2. Процес на инвестирање во хартии од вредност
- 10.3. Управување со портфолија на индивидуални инвеститори/управување со портфолија на институционални инвеститори
- 10.4. Донесување одлуки за алокација на средства по класи на инструменти, по сектори и по хартии од вредност

- 10.5. Стратегии за управување со портфолио на акции/портфолио на хартии од вредност со фиксен доход
- 10.6. Мерење на перформансите на портфолио менаџерите
- 10.7. Практично управување со портфолијата

11. Етика, професионални стандарди и односи со клиенти

11.1 Правна рамка на пазарот на капитал

- 11.1.1 Правни карактеристики на корпоративниот амбиент
- 11.1.2 Правни аспекти на функционирањето на пазарот на капитал
- 11.1.3 Релевантна меѓународна регулатива
- 11.1.4 Регулаторни и супервизорски институции/органи и учесници на пазарот на капитал

11.2. Стандарди за професионално однесување

- 11.2.1 Професионална одговорност
- 11.2.2 Интегритет на пазарот на капитал
- 11.2.3 Одговорност кон клиенти
- 11.2.4 Одговорност кон работодавачи
- 11.2.5 Инвестициона анализа, препораки и преземи активности
- 11.2.6 Конфликт на интереси

11.3. Етички правила

11.4. Заштита на клиентите

11.5. Презентирање на перформансите

11.6. Комуникациски вештини

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2657.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за инженеринг, маркетинг и консалтинг ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје, за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија на седницата одржана на ден 10.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Друштвото за инженеринг, маркетинг и консалтинг ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје, со седиште на ул. „Леринска“ бр. 48/А Скопје, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФВЕЦ „Генчев“ издадена со Одлука УП1 бр. 07-36/14 од 16.4.2013 година („Службен весник на РМ“ бр. 64/14) влегува во сила.
2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-36/14
10 јуни 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштвото за инженеринг, маркетинг и консалтинг ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје, со седиште на ул. „Леринска“ бр.48/А Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање

10.6.2014

4. Датум до кога важи лиценцата

10.6.2049

5. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ – 172.01.1/14

6. Број на деловниот субјект – 4123743

7. Единствен даночен број – 4030989115570

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентра, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во фотонапонска електроцентра „ГЕНЧЕВ“ на КП бр. 1226/14 КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за инженеринг, маркетинг и консалтинг ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје, со седиште на ул.Леринска 48/А Скопје, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците;

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција;

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;
- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;
- 3) преземени мерки:
 - за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хавари и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;
 - за заштита при работа;
 - за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.
- 4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и годишни извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца,

Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2**VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен на дистрибутивна мрежа:**

1. име на фотоволтаичен систем – ФВЕЦ „Инг-марк“ со планирана моќност од 49,75 kW;
2. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;
3. општи податоци:
 - година на почеток на градба - 2014 година,
 - година на завршеток на градба - 2014 година,
 - година на почеток на работа – 2014 година,
 - проценет животен век на фотоволтаичниот систем - 40 години.
4. податоци за опрема:
 - број на фотоволтаични модули – 165 x 300 + 1 x 250 W,
 - тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул 250 pW, Topray Solar TPS-105S, 300pW HANWHA SOLARONE HSL72P6-PB-1-300;
 - Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
 - Моќност на модул: 300 Wp / 250 Wp,
 - Напон на модул: 44,9 V, / 37,3 V,
 - Струја на модул: 8.78 A, / 8.77 A
 - Вкупна инсталирана моќност: 49.75 kW.
5. тип, производител и номинални податоци на инвертор – HUAWAI China, SUN 2000;
 - Номинални податоци на инвертор:

- Максимална моќност на инвертор: DC 1000 V
6. годишно сончево зрачење на таа локација – 1780 kWh/m²;
очекувано производство на електрична енергија – 58,3 MWh – годишно

2658.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, став 4 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија и услуги на големо и мало ПРЕМИУМ СОЛАР ДООЕЛ увоз-изоз Скопје, на ден 10.6.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 164/12 од 14.6.2013 година, на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија и услуги на големо и мало ПРЕМИУМ СОЛАР ДООЕЛ увоз-изоз Скопје, се продолжува до 14.9.2014 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-164/12
10 јуни 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2659.

Врз основа на член 27 и член 90 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), а во согласност со член 62 од Правилата за пазар на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/14), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седницата одржана на 9.6.2014 година, донесе

**ПРАВИЛА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРАВИЛАТА ЗА ПАЗАР НА ПРИРОДЕН ГАС**

Член 1

Во Правилата за пазар на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/14) во член 63 се додава нов став број 10, кој гласи:

„(10) Одредбите за самостојно учество на пазарот од член 7, став (1) точка 7. ќе се применуваат од 1 јули 2014 година.“

Член 2

Овие Правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01 - 1300/1
9 јуни 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354- 1622



2014091